

**БАРАЊЕ**

за издавање на Одобрение за временна измена на режим на сообраќај

**Податоци за подносителот на барањето :**

Назив на правно лице или Име и презиме на ф. лице*												
ЕМБГ/ЕДБ*												
Улица, број и место*												
Контакт лице и тел.фиксен*												
Контакт лице и тел.мобилен*												
e-mail*												

\* Задолжително да се пополни

**Барам да ми се издаде Одобрение за временна измена на режим на сообраќај на:**

---

(Да се наведе прецизно за кој дел од улица/и или булевар/и се бара временна измена на режимот на сообраќај)

**Причина/причини поради кои се бара измена на режимот на сообраќај :**

- изведување градежни работи на јавен пат заради поставување инсталации и уреди  
 зафаќање на јавна сообраќајна површина за потребите на градилиште (изградба на објект)  
 приклучок на градилиште на јавен пат

**Предлагаме измената на режимот на сообраќај да важи вкупно:**  календарски дена.**Означувањето на измената на режимот на сообраќај ќе се изврши согласно следниот проект:**

---

(Да се наведе називот на сообраќајниот проект за временна измена на режимот на сообраќај)

**ВАЖНА НАПОМЕНА:** Одобрението се издава лично на подносителот на барањето или на лице овластено/ополномоштено од страна на подносителот на барањето.

Формуларот Барање може да се добие во Граѓанскиот сервис на општината или на порталот veles.gov.mk. Формуларот треба да се пополни со печатни букви.

Барател

Велес, \_\_. \_\_. 20\_\_ година

(М.П.)

---

(име и презиме и потпис)

Погледни од друга страна



## ОПШТИНА ВЕЛЕС

## ВО ПРИЛОГ НА БАРАЊЕТО СЕ ПОДНЕСУВА:

1. Сообраќаен проект за времена измена на режим на сообраќај во **4 (четири) примероци**, изработен и заверен од одговорен проектант со овластување за изработка на проектна документација од областа на сообраќајното инженерство, во правно лице со соодветна лиценца за проектирање на градби;
2. Доказ за платена административна такса тарифен бр. 1 во износ од 50 денари;
3. Доказ за платена административна такса тарифен бр. 22 во износ од 1350 денари;
4. За изведување на работи на јавен пат за поставување на инсталации и уреди во јавниот пат, во прилог на барањето се поднесува и **ДОЗВОЛА за поставување на инсталации и уреди**, издадена од надлежен орган.
5. За зафаќање на сообраќајна површина за потребите на градилиштето (изградба на објект) и приклучок на градилиште на јавен пат, во прилог на барањето се поднесува и **ОДОБРЕНИЕ за градење на објектот или РЕШЕНИЕ за градби за кои не е потребно одобрение за градење**, издадени од надлежен орган.

НАЛОГОДАВАЧ: НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ, БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ, СМЕТКА, ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБЕГ, ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗА ДОКУМЕНТИ, НЕ-4 НА ДОИКАА, **Административна такса**, ПОТТИН.

ПРИМАЧ: НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: **Трезорска сметка**, БАНКА НА ПРИМАЧОТ: **НБРМ**, СМЕТКА: **1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5**, ИЗНОС: **50 00** МКД, ВРЕДНОСТ НА СМЕТКА: **8 4 0 1 1 1 0 3 1 8 2**, СМЕТКА НА СЛОБ. ПУНТИ ИЛИ СЛОБ. ПУНТИ - ЗА ДИЈА. ИЛИ ПРИНЦИПИИ, ДИЈАЛОГ НА СЛОБ. ПУНТИ ИЛИ СЛОБ. ПУНТИ, ПОТТИН НА СЛОБ. ПУНТИ ИЛИ СЛОБ. ПУНТИ: **7 2 2 3 1 5 0 0**, ДАТУМ НА УПЛАТА, МЕСТО НА УПЛАТА.

НАЛОГОДАВАЧ: НАЗИВ НА НАЛОГОДАВАЧОТ, БАНКА НА НАЛОГОДАВАЧОТ, СМЕТКА, ДАНОЧЕН БРОЈ или ЕМБЕГ, ПОВИКУВАЊЕ НА БРОЈ - ЗА ДОКУМЕНТИ, НЕ-4 НА ДОИКАА, **Административна такса тарифен бр. 22**, ПОТТИН.

ПРИМАЧ: НАЗИВ НА ПРИМАЧОТ: **Буџет на Општина Велес**, БАНКА НА ПРИМАЧОТ: **НБРМ**, СМЕТКА: **1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 3 0 9 5**, ИЗНОС: **1 3 5 0 00** МКД, ВРЕДНОСТ НА СМЕТКА: **8 4 0 1 1 1 0 3 1 8 2**, СМЕТКА НА СЛОБ. ПУНТИ ИЛИ СЛОБ. ПУНТИ - ЗА ДИЈА. ИЛИ ПРИНЦИПИИ, ДИЈАЛОГ НА СЛОБ. ПУНТИ ИЛИ СЛОБ. ПУНТИ, ПОТТИН НА СЛОБ. ПУНТИ ИЛИ СЛОБ. ПУНТИ: **7 2 2 3 1 5 0 0**, ДАТУМ НА УПЛАТА, МЕСТО НА УПЛАТА.

**Напомена:** Административната такса за услугите на Општина Велес имате можност да ја уплатите со платежна картичка преку ПОС терминалите во Граѓанскиот сервис на општината